



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаваштво на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 17 октом

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XLII

... е 360 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

828.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ТЕЛЕШКО И ПРАСЕШКО МЕСО

Член 1

На организациите на здружен труд, на лицата кои вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, на земјоделците и на други граѓани им се забранува да пуштаат во промет телешко и прасешко месо.

Член 2

По исклучок од одредбата на член 1 од оваа уредба организациите на здружен труд, лицата кои вршат стопанска дејност со средства на трудот во сопственост на граѓаните, земјоделците и други граѓани, можат да пуштаат во промет телешко и прасешко месо ако тој добиток е заклан, поради опасност од пцовисување, како последица од повреда или задушување, поради заболување чие лекување е несокономично и поради долготрајна болест или појава на заразна болест.

Потврда дека добитокот е заклан поради причините наведени во став 1 од овој член издава надлежниот орган.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 417
9 октомври 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

829.

Врз основа на член 131 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕДИНЕТ УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ

1. Во Одлуката за определување на условите за обединет увоз на определени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86), во Списокот на стоките за кои е потребно да се обезбеди обединет увоз, под реден број 18, текстот во колоните 1 до 3 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 419
3 октомври 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

830.

Врз основа на член 4 став 3 а во врска со член 42 став 1 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот, на XV седница од 13 октомври 1986 година донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Со оваа одлука се утврдува содржината на акумулацијата и на просечно користените средства за пресметување на стапката на акумулативноста и показателите за согледување на резултатите од трудот на работниците и работењето во основната организација на здружен труд и нивното споредување со резултатите од трудот во други исти односно сродни организации на здружен труд, како и за воспоставување на зависни односи меѓу акумулацијата и потрошувачката при распоредувањето на доходот и чистиот доход.

2. Акумулација на основната организација на здружен труд претставуваат вредностите од билансните позиции од образецот „Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот“ од периодичната пресметка, односно завршната сметка, и тоа:

- 1) делот од чистиот доход за деловниот фонд – за проширување на материјалната основа на трудот;
- 2) делот од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на трудот;
- 3) делот од чистиот доход за покритие на загубите на другите организации на здружен труд;
- 4) делот од чистиот доход за резервен фонд;
- 5) делот од чистиот доход за други потреби;
- 6) делот од чистиот доход за останатите фондови;
- 7) наплатените износи по основ на враќање на даночните и други давачки остварени во врска со извозот на производи, стоки и услуги во 1986 година, внесени во деловниот фонд или во незадолжителниот дел на резервниот фонд во смисла на член 112е од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/84, 39/85, 70/85, 34/86 и 43/86), – во натамошниот текст: Законот за вкупниот приход.

Организацијата на здружен труд може во структурата на акумулацијата од претходниот став да го вклучи делот од доходот што им припаѓа на странски лица по ос-

нов на надомест за стопанисување со вложените средства, каматите на кредитите за обртни средства (освен износите на тие камати со кои го намалила ефектот на ревалоризацијата односно износот на тие камати што ги пресметала на товар на обртните средства по основ на залихите на недовршеното производство во смисла на ст. 1 и 2 од член 112г од Законот за вкупниот приход) и каматите на кредитите за основни средства, освен каматите на кредитите за основни средства во подготовка (инвестиции во тек) и основните средства надвор од употреба (трајно неупотребливите основни средства и запрените инвестиции).

Ако организацијата на здружен труд во акумулацијата од став 1 на оваа точка ги пресметува каматите на кредитите за основни и обртни средства во смисла на став 2 од оваа точка при пресметувањето ќе ја користи својата стапка на акумулативноста утврдена врз основа на акумулацијата од ст. 1 и 2 на оваа точка, но најмногу до височината на просечната стапка на акумулативноста што во стопанството на републиката односно на автономната покраина, односно во иста или сродна дејност – подгрупа во Југославија ќе ја остварат организациите на здружен труд кои во акумулацијата не ги пресметуваат каматите на кредитите за основни и обртни средства.

Организацијата на здружен труд може да ја утврдува стапката на акумулативноста без вклучување на каматите на кредитите за основни и обртни средства на начинот од ст. 2 и 3 на оваа точка и, во тој случај, да ја користи за споредување стапката на акумулативноста што во стопанството на републиката односно на автономната покраина, односно во иста или сродна дејност – подгрупа во Југославија ќе ја остварат организациите на здружен труд врз основа на акумулацијата од став 1 на оваа точка.

3. Одредбите од точка 2 на оваа одлука не се однесуваат на организацијата на здружен труд која во завршната сметка за 1985 односно во завршната сметка за 1986 година искажала непокриена загуба односно која ќе искаже загуба по периодичната пресметка во 1986 односно во 1987 година.

4. Делот од распоредениот чист доход што е остварен во исклучителни погодности (природни, пазарни и сл.) и искажан на билансните позиции во образецот „Биланс на успехот“; делот од чистиот доход што е резултат од исклучителни погодности – за деловниот фонд, делот од чистиот доход што е резултат од исклучителни погодности – за развој на материјалната основа на здружениот труд во општествено-политичката заедница и делот од чистиот доход што е резултат од исклучителни погодности – за резервниот фонд, не се смета за акумулација што е резултат од трудот на работниците.

Износите на акумулацијата од став 1 на оваа точка можат да се користат само за интерно временско споредување во организацијата на здружен труд.

5. Стапката на акумулативноста во подгрупата дејност на стопанството на СФРЈ според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85 и 28/86) ја утврдува Службата на општественото книговодство на Југославија врз основа на податоците од последните периодични пресметки и завршната сметка што организациите на здружен труд ѝ ги доставиле на Службата на општественото книговодство, во рок од 60 дена од денот на истекот на рокот пропишан за доставување на периодична пресметка односно завршна сметка и се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

6. Износот на состојбата на користените деловни средства за стекнување на доходот се утврдува со собирање на следните вредности од книговодството:

– основните средства во употреба – контата од групата 00 (освен: шума / konto 001), основните средства што, според член 9 од Законот за амортизација на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/84, 7/85 и 75/85), се изземени од обврската за пресметување на амортизацијата на основните средства за кои, според член 11 став 2 и член 12 ст. 1 и 3 од наведениот закон, не втасува обврска за пресметување на амортизацијата во теквната година, туку од 1 јануари наредната година и основните средства за кои организацијата на здружен труд го запрела пресметувањето на амортизацијата во согласност со член 14 став 2 од истиот закон, за време додека трае тоа запирање, намалени за исправката на вредноста на основ-

ните средства (контата од групата 02) и пресметаната амортизација во текот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, односно доходот (контото 029);

– шуми (konto 001) – во вредноста утврдена според став 2 член 18 од Законот за амортизација на општествените средства;

– издвоените парични средства за инвестиции (konto 010);

– побарувањата за здружените и вложени средства (контата на групата 03);

– побарувањата по останатите долгорочни пласмани (контата на групата 04), освен: побарувањата по долгорочните кредити за санација (konto 044), Заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој (konto 046), Заемот по прописите на ОПЗ (konto 047) и Долгорочните пласмани во хартии од вредност (обврзници, други хартии од вредност и сл. – konto 048);

– паричните средства (контата на групата 10), освен средствата примени во вид на аванс и акредитиви за вршење на работите за сметка на други корисници на општествени средства (набавка на производи, односно стоки од увоз и сл.) и другите парични средства (konto 108);

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу хартиите од вредност – инструментите на плаќање (контата на групата 11) и обврските по инструментите на плаќање (контата на групата 21) доколку состојбата на контата на групата 11 е поголема од состојбата на контата на групата 21;

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските од деловните односи (контата на групата 22) и побарувањата по основ на продажба (контата на групата 12);

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските од деловните односи (контата на групата 23) и другите побарувања од деловните односи (контата на групата 13);

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските од заедничкиот приход и заедничкиот доход (контата на групата 24) и побарувањата од заедничкиот приход и заедничкиот доход (контата на групата 14);

– побарувањата по краткорочните пласмани (контата на групата 15);

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските во рамките на РО (контата на групата 26) и побарувањата во рамките на РО (контата на групата 16);

– разликата во меѓукредитниот однос меѓу обврските спрема претпријатијата и работните, односно на деловните единици во странство (контата на групата 27) и побарувањата од претпријатија и работни односно деловни единици во странство (контата на групата 17);

– суровините и материјалот (контата на групата 31);

– ситниот инвентар и амбалажата на залихи (контата на групата 35);

– ситниот инвентар и амбалажата во употреба (контата на групата 36);

– производството (контата на групата 60);

– готовите производи (контата на групата 63);

– стоките (контата на групата 66).

Разлики во меѓукредитните односи меѓу обврските и побарувањата од алинеите 8 до 10 и алинеите 12 и 13 став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд ги вклучува во просечно користените средства само во случаите кога има поголеми состојби на ненаплатените обврски од состојбите на ненаплатените побарувања.

Просечно користените деловни средства во определен пресметковен период се утврдуваат така што се собираат износите на состојбите на деловните средства од став 1 на оваа точка на почетокот од годината (1 јануари) и на крајот од секој месец во пресметковниот период и добиениот збир се дели со бројот на земените состојби.

Просечно користените основни средства се утврдуваат со собирање на износите на состојбите од алинеите 1, 2 и 3 став 1 на оваа точка на почетокот од годината (1 јануари) и на крајот од секој месец во пресметковниот период и добиениот збир се дели со бројот на земените состојби.

Ако организацијата на здружен труд не ги користела определените обртни односно основни средства за сето време во текот на пресметковниот период, тие средства може да ги искажува во состојбите на деловните односно на основните средства на крајот од секој месец во пресметковниот период во сразмерен износ спрема реалниот број на деновите за кои ги користела во пресметковниот

период, ако за тоа постојат пресметковно-технички можности и на тој начин да ги утврди просечно користените средства според ст. 3 и 4 на оваа точка.

7. По исклучок од одредбите на точка 2 ст. 2, 3 и 4 и точка 6 на оваа одлука, ако со општествените договори за стекнување и распоредување на доходот во одделни републики односно автономни покраини е утврден поинаку начинот на пресметување на стапката на акумулативноста, организациите на здружен труд ќе ги применуваат решенијата утврдени со тие договори односно со придружните акти донесени во согласност со тие договори.

8. Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/86 и 38/86).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува на периодичната пресметка на организациите на здружен труд за периодот јануари–септември 1986 година.

0306 бр. 2464/1

13 октомври 1986 година

Белград

Претседател
на Координациониот одбор
за следење на
спроведувањето на
Договорот,
Марија Тодоровиќ, с. р.

831.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83, 61/84) во член 2 точка 4 зборовите: „во домаќинството” се бришат, а на крајот од точка 5 се додаваат зборовите: „и прибор за пушење”.

Член 2

Во член 56 став 2 бројот: „95,5” се заменува со бројот: „99,5”.

Член 9

Во Листата I – Конзерванси, по редниот број 12 се додава нов реден број, кој гласи:

13	Диазолидинил-уреа	78491-02-8	N-(хидроксиметил)- -(1,3-дихидроксиметил- -2,5-диоксо-4-имидазоли- динил) -N'(хидроксиметил) уреа	A	0,1%
				B	0,3%

Член 10

Во Листата III – Бои за козметички средства, Боја: сина, во рубриката 77510 77520 CI Pigment Blue 27, во колоната 3 се внесуваат зборовите: „цијаниди растворливи во вода до 10 mg/kg (како CN)”.

Член 11

Во Листата III – Бои за козметички средства, Боја: костенлива, виолетова и црна по бојата 76085 (4-аминодифениламин) се додаваат две нови бои, и тоа:

Член 3

Член 107 се менува и гласи:

„Член 107

Суровините и активните супстанции што се употребуваат за производство на средства за одржување на личната хигиена за неа и разубавување на лицето и телото, растворувачите на масти и масла, емулгаторите, восоците, талкот и другите суровини неопходни во технолошкиот процес на производството, односно како состав на одделни средства, под услов да не се штетни за здравјето и неповолно да не влијаат врз хигиенската исправност на суровините, мораат во поглед на чистотата да ги исполнуваат условите пропишани со Југословенската фармакопеја, односно со другите прописи или стандарди.”

Член 4

Во член 112 став 2 реченицата: „Од 1 kg боило смее да се раствори најмногу до 500 mg, ако за одделно боило, или средство во Листата III не е поинаку определено.”, се заменува со реченицата: „Од 1 kg боило што се бариумови лакови, соли или пигменти, а се наведени во Листата III, не смее да се истопат повеќе од 350 mg/kg бариум.”.

Член 5

Во називот на глава VI, во член 116 во уводната реченица и во точка 5, во член 118 став 1, во чл. 120 и 121, во член 122 став 1, во член 123 став 1, во чл. 124, 125 и 137, во член 138 став 1, во член 139 став 1 и во член 143 став 1 зборовите: „во домаќинството” се бришат, а во член 116 точка 3, во член 133 став 1 и во член 135 зборовите: „за домаќинството” се бришат.

Член 6

Член 134 се менува и гласи:

„Член 134

Средствата за миене и чистење на садови и прибор за јадење што се употребуваат во машини за миене на садови, смеат да содржат до 5% слободни алкалии, сметајќи врз база на NaOH.

Средствата од став 1 на овој член на поединечното пакување мораат да имаат предупредување: „Дозволено исклучително за употреба во машини за миене на садови”, како и дополнително предупредување: „Не смее да им биде пристапно на деца”.

Член 7

Во член 151 став 3 зборовите: „диетилен-гликол” се бришат.

Член 8

Член 158 се брише.

1-метил-2-хидрокси-4-/2-хидроксиетил/амино бензен	0	Најмногу до 2%
1/2-хидроксиетилокси/2,4-диамино бензен, дихидрохлорид	0	Најмногу до 2%

Член 12

Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, под редниот број 67 во колоната 6 бројот: „0,2“ се заменува со бројот: „0,6“.

Член 13

Во Листата IV - Активни супстанции за козметика под редниот број 81 во колона 7, зборовите: „Не се однесува на фластери за волчешки очи“ се бришат.

Член 14

Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, по редниот број 108 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

109	Пироктон-оламин	68890-64-4	1-хидрокси-4-метил-6-/2,4,4-триметил-пентил-1-/2/H/-пиридон, етаноламин сол	В	0,2%
				С	1,0%
110	Хлорхексидин-диацетат		1,6-бис/N-р-хлорфенил-дигванидо/-хексан-диацетат	А	0,1%
				В	2%

Член 15

Во Листата VI - Дезинфекциенси, по редниот број 32 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

22	Ноноксинол-јодид	11096-42-7	Нонил-феноксиполи/етиле-нокси/етанол јод комплекс	4	/0,8% акт. јод
34	Хлорхексидин-диацетат		1,6-бис/N-р-хлорфенил-дигванидо/-хексан-диацетат	5	

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

07 бр. 1907
26 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

832.

Врз основа на член 44 став 4 точка 4 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

сметка на основната односно здружената банка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/86) во член 5 зборовите: „за износот на платените обврски по основ на авалите на мениците“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-10339/1
25 септември 1986 година
Белград

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНТЕРНАТА БАНКА ДА ГИ АВАЛИРА МЕНИЦИТЕ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ОСНОВНАТА ОДНОСНО ЗДРУЖЕНАТА БАНКА

Член 1

Во Правилникот за начинот на давање овластување на интерната банка да ги авалира мениците во име и за

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

833.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧАТЕНИ КОЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за печатени кола, кој го има следниот назив и ознака:

Печатени кола. Основни материјали обложени со метална фолија. Методи на испитување — — — — — JUS N.R7.021.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на печатени кола што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Печатени кола. Основни материјали обложени со метална фолија. Испитувања — JUS N.R7.021 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3437/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

834.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за изолирани спроводници за електрични детонатори, кој го има следниот назив и ознака:

Изолирани спроводници за електрични детонатори — — — — — JUS N.C3.600.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на изолирани спроводници за електрични детонатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3428/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

835.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНЈЕКЦИОНИ МЕШАНИЦИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА КАБЛИ ЗА ПРЕДНАПРЕГАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за инјекциони мешаници за инјектирање на кабли за преднапрегање, кој го има следниот назив и ознака:

Инјекциони мешаници за инјектирање на кабли за преднапрегање. Технички услови — — — — — JUS U.E3.015.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инјекциони мешаници за инјектирање на кабли за преднапрегање што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3427/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

836.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за гасови, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Гасови. Кислород, гасовит. Технички услови	JUS H.F1.010
2) Гасови. Кислород, течен. Технички услови	JUS H.F1.011
3) Гасови. Азот, гасовит. Технички услови	JUS H.F1.012
4) Гасови. Азот, течен. Технички услови	JUS H.F1.013
5) Гасови. Аргон, гасовит. Технички услови	JUS H.F1.014
6) Гасови. Аргон, технички. Технички услови	JUS H.F1.015
7) Гасови. Јаглендиоксид, гасовит. Технички услови	JUS H.F1.016
8) Гасови. Водород, гасовит. Технички услови	JUS H.F1.018
9) Гасови. Ацетилен. Технички услови	JUS H.F1.020
10) Гасови. Кислород. Определување на содржината на кислород. Апсорпциона метода	JUS H.F8.121
11) Гасови. Определување на содржината на кислород. Метода за гасна хроматографија	JUS H.F8.122
12) Гасови. Определување на содржината на кислород во гасови и во нивни мешаници. Електрохемиска метода со цврст електролит	JUS H.F8.123
13) Гасови. Определување на содржината на кислород во гасови и во нивни мешаници. Електрохемиска метода со електролит во форма на течност или гел	JUS H.F8.124
14) Гасови. Определување на содржината на кислород. Колориметриска метода	JUS H.F8.125
15) Гасови. Азот. Определување на содржината на азот. Индиректна метода	JUS H.F8.131
16) Гасови. Определување на содржината на азот. Метода на гасна хроматографија	JUS H.F8.132
17) Гасови. Аргон. Определување на содржината на аргон. Индиректна метода	JUS H.F8.141
18) Гасови. Јаглендиоксид. Определување на содржината на јаглендиоксид. Апсорпциона метода	JUS H.F8.151
19) Гасови. Јаглендиоксид. Определување на содржината на јаглендиоксид и негови нечистотин. Метода на гасна хроматографија	JUS H.F8.152
20) Гасови. Определување на содржината на јаглендиоксид. Метода на инфрацрвена спектрофотометрија	JUS H.F8.153
21) Гасови. Водород. Определување на содржината на водород. Индиректна метода	JUS H.F8.161
22) Гасови. Ацетилен. Определување на содржината на ацетилен. Метода на апсорпција на ацетилен во вода	JUS H.F8.171
23) Гасови. Јаглендиоксид. Определување на содржината на јагленмоноксид. Апсорпциона метода	JUS H.F8.191
24) Гасови. Определување на содржината на влага. Гравиметриска метода	JUS H.F8.201
25) Гасови. Определување на	

содржината на влага. Метода на мерење на точката на роса	JUS H.F8.202
26) Гасови. Ацетилен. Определување на содржината на водородсулфид. Волуметриска метода	JUS H.F8.211
27) Гасови. Ацетилен. Определување на содржината на фосфорводород. Волуметриска метода	JUS H.F8.221
28) Гасови. Кислород. Определување на содржината на јаглеводород. Метода на гасна хроматографија	JUS H.F8.231
29) Гасови. Кислород. Определување на содржината на јаглеводород. Метода на инфрацрвена спектрофотометрија	JUS H.F8.232.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS H.F8.121, JUS H.F8.122, JUS H.F8.123, JUS H.F8.124, JUS H.F8.125, JUS H.F8.131, JUS H.F8.132, JUS H.F8.141, JUS H.F8.151, JUS H.F8.152, JUS H.F8.153, JUS H.F8.161, JUS H.F8.191, JUS H.F8.201, JUS H.F8.202, JUS H.F8.231 и JUS H.F8.232, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на гасови што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Ацетилен C_2H_2 (Ацетилен растворен во ацетон - дисулфид)	JUS H.F3.011
2) Азот компримиран	JUS H.F1.015
3) Инертни гасови. Аргон компримиран	JUS H.F1.018
4) Испитување на инертни гасови. Определување на содржината на азот	JUS H.F8.050
5) Испитување на инертни гасови. Определување на содржината на кислород	JUS H.F8.051
6) Испитување на инертни гасови. Определување на содржината на јаглеводород	JUS H.F8.052
7) Испитување на инертни гасови. Определување на содржината на јаглендиоксид (метода на електрична спроводливост)	JUS H.F8.054

донесени со Решението за југословенските стандарди за компримирани гасови и методи за испитување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/68).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Решението за југословенскиот стандард од областа на производството на компримирани гасови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/63) и Решението за југословенскиот стандард за компримирани гасови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/67).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3435/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

837.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за керамички производи, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Дефиниција и видови	JUS B.D1.200
2) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Прави цевки. Облик и мери	JUS B.D1.220
3) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Прости лакови. Облик и мери.	JUS B.D1.225
4) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Етажни лакови. Облик и мери	JUS B.D1.226
5) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Редукции. Облик и мери	JUS B.D1.230
6) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Прави чатали. Облик и мери	JUS B.D1.240
7) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Лачни чатали. Облик и мери	JUS B.D1.241
8) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Коси чатали. Облик и мери	JUS B.D1.245
9) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Коруби. Облик и мери	JUS B.D1.250
10) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Рамни плочи. Облик и мери	JUS B.D1.255
11) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочи. Ревизиони прави цевки. Облик и мери	JUS B.D1.270
12) Керамички плочки. Глазирани и неглазирани мозаик-плочки. Технички услови и испитувања	JUS B.D1.331
13) Керамички плочки. Глазирани и неглазирани мозаик-плочки. Облик, мери и класификација	JUS B.D1.332
14) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, приклучоци и плочки. Методи на испитување	JUS B.D8.400
15) Керамички производи. Испитување на отпорноста на глазуриите спрема киселини и алкали	JUS B.D8.460.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на керамички производи што ќе се произведуваат односно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули: Дефиниции и видови	JUS B.D1.200
--	--------------

2) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочки и клинкер-тули: Рамни плочи — — — — — JUS B.D1.255 донесени со Решението за југословенските стандарди за керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/60);

3) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули. Лачни чатали. Димензии — — — — — JUS B.D1.241

4) Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули. Ревизиони прави цевки — — — — — JUS B.D1.270 донесени со Решението за југословенските стандарди за керамички канализациони прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/62);

5) Керамички плочки. Неглазирани клинкер-плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D1.321

6) Керамички плочки. Неглазирани фасадни плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D1.325

7) Керамички плочки. Неглазирани мозаик-плочки. Облик, димензии и класи JUS B.D1.330 донесени со Решението за југословенските стандарди за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/63);

8) Керамички канализациони цевки, приклучоци, коруби и плочи:
 – Прави цевки. Димензии — — — — — JUS B.D1.220
 – Прости лакови. Димензии — — — — — JUS B.D1.225
 – Етажни лакови. Димензии — — — — — JUS B.D1.226
 – Редукции. Димензии — — — — — JUS B.D1.230
 – Прави чатали. Димензии — — — — — JUS B.D1.240
 – Коси чатали. Димензии — — — — — JUS B.D1.245
 – Коруби. Димензии — — — — — JUS B.D1.250
 – Методи на испитување — — — — — JUS B.D1.400

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на керамичките канализациони цевки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/73);

9) Керамички плочки. Глазирани мозаик-плочки. Технички услови и испитувања — — — — — JUS B.D1.331

10) Керамички плочки. Глазирани мозаик-плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.332

пропишани со Правилникот за југословенските стандарди за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/81).
 Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3432/1
 13 август 1986 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за
 стандардизација,
 Вукашин Драгоевиќ, с. р.

838.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕНЕРАТОРИ НА ТОПЛИНА ЗА ГРЕЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за генератори на топлина за греење, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Генератори на топлина за греење.
Котли, печки, камини, шпорети. Термини
и дефиниции, класификација и општи ба-
рања ————— JUS M.E6.100
- 2) Генератори на топлина за греење.
Номинални моќности ————— JUS M.E6.101.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ге-
нератори на топлина за греење што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-3433/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

839.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА
ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за возила за внатрешен транспорт, кои ги има-
ат следните називи и ознаки:

- 1) Рачни возила за ракување со плат-
форми. Основни мери ————— JUS Z.S3.213
- 2) Возила за внатрешен транспорт.
Мери на платформите. Приклучни мери ————— JUS Z.S3.216

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
возила за внатрешен транспорт што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-3591/1
3 септември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

840.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА
ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за огноотпорен материјал, кои ги имаат след-
ните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Означува-
ње на обликувани производи. Основни од-
редби ————— JUS B.D6.510
- 2) Огноотпорен материјал. Нормал-
ни правоаголни тули. Облик и мери ——— JUS B.D6.521
- 3) Огноотпорен материјал. Високи
клинести тули. Облик и мери ————— JUS B.D6.531
- 4) Огноотпорен материјал. Ниски
клинести тули. Облик и мери ————— JUS B.D6.532
- 5) Огноотпорен материјал. Дунит.
Класификација. Технички услови ————— JUS B.G5.021
- 6) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
смекнувањето под притисок на зголемени
температури ————— JUS B.D8.303
- 7) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
дополнително ширење и собирање на гус-
ти обликувани огноотпорни производи — JUS B.D8.305
- 8) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
постојаноста при нагли промени на тем-
пературата по постапка на воздушно ла-
дење ————— JUS B.D8.306
- 9) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
гранулометрискиот состав по Андреасе-
нова метода ————— JUS B.D8.317
- 10) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
ползењето при константен притисок и
константна температура ————— JUS B.D8.318
- 11) Огноотпорен материјал. Методи
за физички испитувања. Определување на
постојаноста при нагли промени на тем-
пературата по постапка на водено ладење JUS B.D8.319

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ог-
ноотпорниот материјал што ќе се произведе односно увезе
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги
имаат следните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Означува-
ње на обликувани производи. Основни од-
редби ————— JUS B.D6.510
- 2) Огноотпорен материјал. Методи
на определување на смекнувањето под
притисок на високи температури ——— JUS B.D8.303
- 3) Огноотпорен материјал. Метода
на определување на дополнително соби-
рање и дополнително ширење ————— JUS B.D8.305

Огноотпорен материјал. Метода на определување на постојаноста при нагли промени на температурата — — — — — JUS B.D8.306 донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорни материјали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/58).

4) Огноотпорен материјал. Нормални правоаголници тули — — — — — JUS B.D6.521

5) Огноотпорен материјал. Нормални високи клинесте тули — — — — — JUS B.D8.531

6) Огноотпорен материјал. Нормални ниски клинесте тули — — — — — JUS B.D6.532 донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорни материјали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3420/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

841.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЖЕЛЕЗОТО И ЧЕЛИКОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите на испитување на хемискиот состав на железото и челикот, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Определување на содржината на вкупен силициум. Гравиметриска метода — — — — — JUS C.A1.052

2) Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Определување на содржината на манган. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS C.A1.055

3) Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Определување на содржината на фосфор. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS C.A1.056

4) Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Определување на содржината на сулфур. Волуметриска метода по согорување. — — — — — JUS C.A1.059

5) Систем за означување на видот на челик и челичен лив — — — — — JUS C.B0.002.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на железо и челик што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за означување челици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/66).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

Методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот:

Гравиметриско определување на силициумот — — — — — JUS C.A1.052

Фотометриско определување на манганот — — — — — JUS C.A1.055

Фотометриско определување на фосфорот — — — — — JUS C.A1.056

Волуметриско определување на сулфурот — — — — — JUS C.A1.059

донесени со Решението на југословенските стандарди за методите на испитување на хемискиот состав на железото и челикот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/67).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3425/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

842.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКИ И МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ И ЗА МЕТАЛУРГИЈАТА НА ПРАВ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за металографски и механички испитувања и за металургијата на прав, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Металографски испитувања. Испитување на микроструктурата на тврди метали — — — — — JUS C.A3.031

2) Металографски испитувања. Испитување на порозноста и на слободниот јаглерод во тврди метали — — — — — JUS C.A3.032

3) Механички испитувања на металите. Испитување на жици со едноставно свиткување — — — — — JUS C.A4.016

4) Механички испитувања на металите. Испитување на жица со наизменично свиткување — — — — — JUS C.A4.018

5) Механички испитувања на металите. Испитување на жица со намотување — — — — — JUS C.A4.019

6) Механички испитувања на метали. Испитување на тврдоста по Викерс (од HV 5 до HV 100) — — — — — JUS C.A4.030

7) Механички испитувања на метали. Референтни плочки што се користат во апаратите за испитување на тврдоста по Викерс (од HV 5 до HV 100) — — — — — JUS C.A4.038

8) Механички испитувања на метали. Испитување на тврдоста по Викерс (од HV 0,2 до под HV 5) — — — — —	JUS C.A4.040
9) Механички испитувања на метали. Пресметани вредност и на тврдоста по Викерс (од HV 0,2 до под HV 5) — — —	JUS C.A4.043
10) Механички испитувања на метали. Испитување на тврдоста на тврдите метали по Викерс — — — — —	JUS C.A4.050
11) Механички испитувања на метали. Испитување на тврдоста на синтерувани метали материјали (освен на тврдите метали) – материјали со изедначена тврдост по пресеко — — — — —	JUS C.A4.051
12) Механички испитувања на метали. Испитување на тврдоста на тврдите метали по Роквел (Скала А) — — — — —	JUS C.A4.052
13) Механички испитувања на метали. Испитување на цврстината на свиткување на тврдите метали — — — — —	JUS C.A4.053
14) Металургија на прав. Земање мостри од метален прав — — — — —	JUS C.N1.001
15) Металургија на прав. Синтерувани метални материјали (освен тврди метали). Земање на мостри — — — — —	JUS C.N2.001
16) Металургија на прав. Синтерувани метални материјали. Материјали за лежишта импрегнирани со течни средства за подмачкување. Технички услови — — —	JUS C.N2.002
17) Металургија на прав. Синтерувани метални материјали (освен тврди метали). Епрувета без зарез за испитување со удар — — — — —	JUS C.N2.003
18) Металургија на прав. Тврди метали. Земање мостри и испитување на метален прав со користење на синтерувана епрувета — — — — —	JUS C.N3.001.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS C.A4.043 и JUS C.N2.001, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на метали и синтерувани метални материјали што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Механички испитувања на металите:	
– Технолошко испитување на жици со свиткување (торзија) — — — — —	JUS C.A4.016
– Испитување на жици со наизменично преивање — — — — —	JUS C.A4.018
– Испитување на жици со намотување во завојница — — — — —	JUS C.A4.019
дonesени со Решението за југословенските стандарди за испитување на метални жици и ленти („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 41/62);	
2) Лесни метали и нивни легури. Испитување на тврдоста по Викерс — — — — —	JUS C.A4.104
дonesен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на механичко и хемиско испитување на обоени метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/65);	
3) Бакар и бакарни легури. Испитување на тврдоста по Викерс со оптоварување 0,2 до 2,5 kp — — — — —	JUS C.A4.224
дonesен со Решението за југословенските стандарди за обоени метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/67);	
4) Лесни метали и нивни легури; Испитување со свиткување (торзија) на жица од алуминиум и алуминиумски легури — — — — —	JUS C.A4.116

Испитување со намотување на жица од алуминиум и алуминиумски легури — JUS C.A4.119 дonesени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за механичко испитување на обоени метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/68).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- Решението за југословенските стандарди за испитување на челик („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/62);
- Решението за југословенските стандарди од областа на методите за механичко испитување на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/66);
- Решението за југословенските стандарди од областа на механичките испитувања на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/70).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3423/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

843.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација припишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИЗОЛАЦИОНИ КОМОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за изолациони комори, кој го има следниот назив и ознака:

Заштита од јамски пожари. Изолационна комора. Технички услови и изработка JUS B.Z1.125

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на изолационите комори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3429/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

844.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пестициди. Манкозеп, технички. Технички услови	JUS H.P1.046
2) Испитување на пестициди. Брзо определување на содржината на вода и на суспендирани честички	JUS H.P8.513
3) Испитување на пестициди. Определување на стабилноста по разблажување	JUS H.P8.514
4) Испитување на пестициди. Определување на стабилноста на пестицидите на ниски температури	JUS H.P8.515
5) Испитување на пестициди. Определување на остатокот по впарување	JUS H.P8.516.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS H.P8.513, JUS H.P8.514, JUS H.P8.515 и JUS H.P8.516, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пестицидите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3430/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

845.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ ЗА ТРКАЛАВИ ЛЕЖИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за челици за тркалави лежишта, кој го има следниот назив и ознака.

Челици за тркалави лежишта. Технички услови	JUS C.B0.601,
---	---------------

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челици за тркалави лежишта што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3590/1
3 септември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

846.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧНИ АТМОСФЕРСКИ ГАСОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за садови под притисок за течни атмосферски гасови, кој го има следниот назив и ознака:

1) Садови под притисок за течни атмосферски гасови. Термини и дефиниции	JUS M.E2.511
---	--------------

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3434/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

847.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични уреди за моторни возила, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Електрични уреди за моторни возила. Цилиндрична топлива влошка со конични краеве. Технички барања и испитувања — — — — — | JUS N.P2.100 |
| 2) Електрични уреди за моторни возила. Носачи на осигурувачи. Технички барања и испитувања — — — — — | JUS N.P2.101 |
| 3) Електрични уреди за моторни возила. Тастер на електродвижател. Технички барања и испитувања — — — — — | JUS N.P6.001 |
| 4) Електрични уреди за моторни возила. Склопка на контролно светло за притисок на моторно масло — — — — — | JUS N.P6.202 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS N.P6.001, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електрични уреди за моторни возила што ќе се произвед односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Електрични уреди за моторни возила. Вклучно копче на двигателот (стартер) — — — — — | JUS N.P6.001 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електричните уреди за моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/57); | |
| 2) Електрични уреди за моторни возила. Прекинувач на контролното светло за притисок на моторното масло, тип Б — — — — — | JUS N.P6.202 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на опремата за моторни возила и боите на светлоста за осветлување и сигнализација во сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 39/58). | |

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3418/1
13 август 1986 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

848.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАПАЛИВОСТА НА ПЛАСТИЧНИТЕ МАСИ И ГУМА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на запаливоста на пластичните маси и гума, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Испитување на запаливоста на пластичните маси и гума. Испитување на запаливоста со определување на индексот на кислородот — — — — — | JUS Z.C8.023 |
| 2) Испитување на запаливоста на пластичните маси. Определување на температурата на која се развиваат запаливи гасови — — — — — | JUS Z.C8.030 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3426/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

849.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ И БАКАР И ЛЕГУРИ НА БАКАР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум и бакар и легури на бакар, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Алуминиум и легури на алуминиум за гмечење. Хемиски состав, облици на изработка, особини и употреба — — — — — | JUS C.C2.100 |
| 2) Бакар. Класификација, ознаки и општи технички услови — — — — — | JUS C.D1.002 |
| 3) Бакар и легури на бакар. Катоди од бакар. Општи технички услови — — — — — | JUS C.D1.003 |
| 4) Бакар и легури на бакар. Сурови леани производи од бакар. Општи технички услови — — — — — | JUS C.D1.004 |

5) Анодна оксидација на алуминиум и легури на алуминиум. Термини и дефиниции —————

JUS C.T7.219

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS C.T7.219, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум и легури на алуминиум и бакар и легури на бакар, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/65);
- 2) Решението за југословенскиот стандард за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/67);
- 3) Решението за југословенските стандарди за бакар и за бакарни легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/72); и
- 4) Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3421/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

850.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВ И ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН ВО ЛИСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за суров и ферментиран тутун во лист кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Суров и ферментиран тутун во лист. Општи одредби ————— | JUS E.P1.010 |
| 2) Ферментиран тутун во лист. Ориентален ароматичен тип на тутун — — — | JUS E.P1.021 |
| 3) Ферментиран тутун во лист. Ориентален дополнителен тип на тутун — — — | JUS E.P1.022 |
| 4) Ферментиран тутун во лист. Херцеговски тип на тутун — — — | JUS E.P1.024 |
| 5) Ферментиран тутун во лист. Тутун од типот Берлеј (Berley) — — — | JUS E.P1.026 |
| 6) Ферментиран тутун во лист. Тутун од типот Вирџинија — — — | JUS E.P1.027 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на суров и ферментиран тутун во лист што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Југословенски тутун во лист ферментиран. Општи одредби — — — — — | JUS E.B1.010 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди за растителни производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/64); | |
| 2) Ориентален ароматичен тип на тутун — — — — — | JUS E.P1.021 |
| 3) Ориентален дополнителен тип на тутун — — — — — | JUS E.P1.022 |
| 4) Херцеговски тип на тутун — — — — — | JUS E.P1.024 |
| 5) Босански тип на тутун — — — — — | JUS E.P1.025 |
| 6) Војводински тип на тутун — — — — — | JUS E.P1.026 |
| 7) Тип на тутун подравина — — — — — | JUS E.P1.028 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за растителни производи и казеин за техничка употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/63). | |

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за тутун и производи од тутун („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/69).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3422/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

851.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХАРТИИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИТУМЕН****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој то има следниот назив и ознака:

Испитување на хартии импрегнирани со битумен — — — — — JUS U.M3.225,
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 34/61).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3438/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ с. р.

852.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЕЛСКИ ДИСТРИБУЦИОНИ И ЗАЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиокомуникации. Кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи. Фреквенциски опсези и канали — — — JUS N.N6.171
- 2) Радиокомуникации. Кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи. Приклучување на радиоприемници и ТВ приемници на излезни приклучници на системите — — — — — JUS N.N6.191.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на кабелски дистрибуциони системи и заеднички антенски системи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

- Радиокомуникации. Кабелски дистрибуциони системи. Фреквенциски опсези и канали — — — — — JUS N.N6.171
- пропишан со Правилникот за југословенските стандарди од областа на радиокомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3424/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за чисти хемикалии, кој го има следниот назив и ознака:

- Чисти хемикалии. Олово (II)-ацетат-трихидрат. Технички услови — — — — — JUS H.G2.016.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на олово (II)-ацетат-трихидрат што ќе се произведе односно увез од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

- Чисти хемикалии. Олово ацетат — — — — — JUS H.G2.016
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (чисти хемикалии) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70).

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1680/1
11 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

854.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗО- ЕЛЕКТРИЧНИ ВИБРАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пиезоелектрични вибратори. Мерење на параметрите на кварцни кристали со техника на нулева фаза во четирипол. Метода на фазното поместување за мерење на динамичката капацитивност на единка на кварцен кристал — — — — — JUS N.R9.031
- 2) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен

облик и мери на куќиште со два жичени приклучока. Типови 11, 14 и 15 — — — —

JUS N.R9.064

3) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиште со две ногички. Тип 07 — — — — —

JUS N.R9.069

4) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со ногички. Тип 09 — — — — —

JUS N.R9.070

5) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 18 — — — — —

JUS N.R9.071

6) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 16 — — — — —

JUS N.R9.072

7) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 17 — — — — —

JUS N.R9.073

8) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 19 — — — — —

JUS N.R9.074

9) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со ногички. Тип 10 — — — — —

JUS N.R9.075

10) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со две ногички. Тип 08 — — — — —

JUS N.R9.076

11) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 20 — — — — —

JUS N.R9.077

12) Пиезоелектрични вибратори. Единки на кварцен кристал. Надворешен облик и мери на куќиштето со два жичени приклучока. Тип 21 — — — — —

JUS N.R9.078

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на пиезоелектрични вибратори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Пиезоелектрични вибратори. Единки на кристали на кварц. Надворешен облик и мерки на куќиштето со два жични приклучока. Типови 11, 14 и 15 — — — — — JUS N.R9.064
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди за пиезоелектрични кристали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3431/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

855.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот на стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДОДАТНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за додатни и помошни материјали за заварување кој го има следниот назив и ознака:

Додатни и помошни материјали за заварување. Заштитни гасови. Технички услови — — — — — JUS C.H3.081

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на додатни и помошни материјали за заварување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3436/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

856.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на податоци, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Обработка на податоци. Збир на знаци за размена на податоци кодирани со 7 битови за српскохрватско кирилично писмо — — — — — JUS I.B1.003

2) Обработка на податоци. Збир на знаци за размена на податоци кодирани со 7 битови за македонско кирилично писмо — — — — — JUS I.B1.004

3) Обработка на податоци. Збир на меѓународни знаци за размена на податоци кодирани со 7 битови — — — — — JUS I.B1.009.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS I.B1.009, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на обработка на податоци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Обработка на податоци. Збир на податоци за размена на податоци кодирани со 7 битови за српскохрватско кирилично писмо ————— JUS I.B1.003
 - 2) Обработка на податоци. Збир на податоци за размена на податоци кодирани со 7 битови за македонско кирилично писмо ————— JUS I.B1.004
- пропишани со Правилникот за југословенските стандарди за обработка на податоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3417/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

857.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кожа, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Кожа. Методи за испитување на готова кожа. Определување на дебелината ————— JUS G.S2.221.
- 2) Кожа. Методи за испитување на готова кожа. Определување на постојаноста на покривниот слој на кожата спрема пеглење ————— JUS G.S2.041.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Методи за испитување на готова кожа. Определување на дебелината — — JUS G.S2.022
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-3419/1
13 август 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

858.

Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП

1. Во Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразни болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86) во точка 1 во одредбата под 2 по зборот: „конзерви” знакот точка и запирка се брише и се додаваат зборовите: „и термички обработено масно ткиво”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-7197/1
8 октомври 1986 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

859.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ – ТРУБАРЕВО НА ЦАРИНАРНИЦАТА СКОПЈЕ

1. Царинската испостава Железничка станица Скопје – Трубарево на Царинарницата Скопје започнува со работа на 1 ноември 1986 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

05/1 Бр. 7390
7 октомври 1986 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Звонко Пошкиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

I

Се отповикува

Милојко Друловиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Се назначува

Милан Вереш, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

III

Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30
16 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК

I

Се отповикува

Игнац Голоб од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на обединетите нации во Њујорк.

II

Се назначува

Драгослав Пеиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на обединетите нации во Њујорк.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 31
17 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД

I

Се отповикува

Исмет Реџиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.

II

Се назначува

Џон Широка, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32
26 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна
828. Уредба за забрана на прометот на телешко и прасешко месо — — — — —	1649
829. Одлука за измена на Одлуката за определување на условите за обединет увоз на определени стоки — — — — —	1649
830. Одлука за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд — — — — —	1649
831. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет — — — — —	1651
832. Правилник за измена на Правилникот за начинот на давање овластување на интерната банка да ги авалира мениците во име и за сметка на основната односно здружената банка — — — — —	1652
833. Правилник за југословенскиот стандард за печатени кола — — — — —	1653
834. Правилник за југословенскиот стандард за изолирани спроводници за електрични детонатори — — — — —	1653
835. Правилник за југословенскиот стандард за инјекциони мешаници за инјектирање на кабли за преднапрегање — — — — —	1653
836. Правилник за југословенските стандарди за гасови — — — — —	1654
837. Правилник за југословенските стандарди за керамички производи — — — — —	1655
838. Правилник за југословенските стандарди за генератори на топлина за греење — — — — —	1655
839. Правилник за југословенските стандарди за возила за внатрешен транспорт — — — — —	1656
840. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — —	1656
841. Правилник за југословенските стандарди за методи на испитување на хемискиот состав на железото и челикот — — — — —	1657
842. Правилник за југословенските стандарди за металографски и механички испитувања на метали и за металургијата на прав — — — — —	1667
843. Правилник за југословенскиот стандард за изолациони комори — — — — —	1658

844. Правилник за југословенските стандарди за пестициди — — — — —	1659
845. Правилник за југословенскиот стандард за челици за тркалави лежишта — — — — —	1659
846. Правилник за југословенскиот стандард за садови под притисок за течни атмосферски гасови — — — — —	1659
847. Правилник за југословенските стандарди за електрични уреди за моторни возила — — — — —	1660
848. Правилник за југословенските стандарди за испитување на запаливоста на пластичните маси и гуми — — — — —	1660
849. Правилник за југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум и бакар и легури на бакар — — — — —	1660
850. Правилник за југословенските стандарди за су-ров и ферментиран тутун во лист — — — — —	1661
851. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за испитување на хартии импрегнирани со битумен — — — — —	1661
852. Правилник за југословенските стандарди за кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи — — — — —	1662
853. Правилник за југословенскиот стандард за чисти хемикалии — — — — —	1662
854. Правилник за југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори — — — — —	1662
855. Правилник за југословенските стандарди за додатни и помошни материјали за заварување — — — — —	1663
856. Правилник за југословенските стандарди за обработка на податоци — — — — —	1663
857. Правилник за југословенските стандарди за кожа — — — — —	1664
858. Наредба за дополнително на Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразни болести лигавка и шап — — — — —	1664
859. Решение за почетокот на работата на Царинската испостава Железничка станица Скопје - Трубареве на Царинарницата Скопје — — — — —	1664
Укази — — — — —	1665

КОН КРАЈОТ НА ОКТОМВРИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА
ПРОПИСИ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ
НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Автори: Проф. Радослав Р. Никетиќ
Проф. д-р Бранислав Обренски

Имајќи го предвид фактот дека наскоро ќе се подготвуваат плановите на организациите на здружен труд и на општествено политичките заедници за 1987 година со соодветна корекција во согласност со новите прописи на СИС, што ќе влијае врз потребата од евентуален ребаланс на среднорочниот план на развојот за периодот од 1986–1990, НИУ Службен лист на СФРЈ реши сите интегрални законски прописи за основите на системот на општественото планирање да ги печатат во посебна книга со соодветни обрасци и примери.

Книгата ќе ги содржи: Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ” бр. 46/85), придржните прописи („Службен лист на СФРЈ” бр. 58/85, 61/85, 11/86 и др.) и другите законски одредби значајни за подготвувањето и донесувањето на планот. На овој начин целокупната законска регулатива во врска со подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на организациите на здружен труд и на општествено-политичките заедници што е регулирана со повеќе законски прописи и објавувана во поголеми временски интервали, ќе биде собрана на едно место. Сите овие прописи имаат петгодишна важност од 1986–1990.

Со оглед на тоа дека збирката ќе биде печатена во ограничен број примероци потребно е сите заинтересирани организации на здружен труд, општествено – политичките заедници и другите органи и организации навремено да ги пријават своите потреби.

Цена 1700 динари

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро сметка 60802-603-21943.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Збирка прописи за основите на системот на општественото планирање _____ парч.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса _____

Во _____, _____ 1986 година

Потпис на порачувачот,

(М. П.) _____

